

Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ
Ул. "Милан Зечар" - 21, 2 300 Кочани
Телефон: (033) 270 688, 271 263, Факс: (033) 270 548
Поштенски фах 165

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ – КОЧАНИ
ЗА 2021 ГОДИНА

Кочани
Февруари 2022

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани врши специјализирана здравствена заштита на подрачјето на општините: Кочани, Веница, Берово, Пехчево, Делчево, М. Каменица, Зрновци и Чешиново-Облешево.

Во реализацијата на Програмата за работа на Центарот за 2021 година се имаа во предвид следните моменти:

- Улогата и функцијата на Центарот во спроведувањето на специјалистичката превентивна здравствена заштита на подрачјето што го покрива (население од близу 120 000 жители).
- Обврските кои произлегуваат од законите и програмите кои ги регулираат прашањата за следење, проучување и истражување на здравствената состојба на населението, влијанието на надворешните фактори врз здравјето на населението, причините за појава и ширење на заразни и други заболувања што имаат социјално-медицинско значење и предлагање и спроведување мерки за заштита на здравјето на населението.

Предвидените активности се реализираа преку:

- Санитарно-хигиенски и епидемиолошки, теренски увиди за контрола на целото подрачје кое го покрива Центарот;
- Вршење на физичко-хемиски и микробиолошки анализи на земените примероци;
- Прибирање, контрола и обработка на податоци за здравствена состојба и здравствена заштита на населението и други податоци поврзани со здравствената дејност на Центарот;
- Анализирање на состојбата од областа на здравствената заштита, утврдување на приоритетните здравствени проблеми и предлагање мерки за нивно решавање.

Во извештајот се дадени видот на задачите и активностите кои ги обавува, нивната содржина и обем, процентот на реализација на програмираните задачи и активности.

Во 2013 год. Формирани се Совети за јавно здравје во сите општини кои се наоѓаат во регионот кој го покрива ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани. Во секој од формираните совети има представник доктор од ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани. Како институција за Превентивна здравствена заштита ја поздравуваме оваа Законска регулатива, затоа што придонесува за зголемување на соработката со Локалната самоуправа, а се со цел унапредување на здравствената заштита на населението. Тесната соработка со општините се остварува и преку Предлог – Програмите и Стручните мислења согласно Законот за заштита на населението од заразни заболувања кои ние како Центар за јавно здравје им ги доставуваме и извештаите со кои ги информираме за состојбата во однос на тие Програми. Функционира и советувашиште за одвикнување од пушење.

Особен акцент како здравствена установа задолжена за превентивна здравствена заштита ставаме врз здравствено едукативната дејност со цел зголемување на здравствената култура и образование кај населението. Со таа цел организираме трибини, предавања, учествуваме во емисии во локалните медиуми на теми од здравството.

Од финансиско правен аспект, ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани е институција која во своето работење и во 2021г, нема долгови и истите се плаќаат во рокот на нивната доспеаност.

I САНИТАРНО - ХИГИЕНСКА ДЕЈНОСТ

Санитарно-хигиенската дејност, во 2021 година, ги извршуваше следните задачи:

- Мониторинг на објектите за водоснабдување и квалитетот на водите за пиење;
- Следење на површинските води од здравствен аспект;
- Следење на аероседиментот;
- Следење на безбедноста на храната;
- Следење на исхрана на населението како и заболувања и состојби кои се последица на несоодветна исхрана;
- Следење на биолошкиот квалитет на исхрана на предучилишни деца и ученици во ученички домови во Р.М
- Следење на нутритивниот статус кај предучилишни и училишни деца за рана детекција на прекурсори на ризици за појава на хронични незаразни заболувања.
- Следење на квалитетот на болничката исхрана;
- Надзор над воспитни и образовни објекти
- Прегледи на вработени што подлежат на здравствен надзор;
- Здравствено-воспитна активност во областа на хигиената и здравствената екологија.

1. МОНИТОРИНГ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО

Исполнувањето на овие задачи се одвиваше преку:

1. Санитарно-хигиенски увиди над објектите за водоснабдување.
2. Земање примероци вода за лабораториска анализа.
3. Основно лабораториско следење на квалитет и здравствена исправност на примероците вода.
4. Мислења за безбедноста на водата, со мерки за подобрување.

Следењето е спроведено на 6 градски водоводи, 37 селски водоводи и 40 други извори на водоснабдување.

Табела бр. 1 Следење на квалитет на вода за пиење според Националната годишна програма за јавно здравје 2020

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручни увиди	86	137	159%
Земање мостри вода	444	456	102%
Физ.хемиски анализи	444	456	102%
Бактериолошки анализи	444	456	102%
Стручни мислења	444	456	102%
Извештаи	2	2	102 %

Табела бр. 2 – Следење квалитет на вода за пиење согласно договори со ЈП и локални

ВОДОВОДИ

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручни увиди	39	60	153%
Земање мостри вода	780	824	105%
Физ.хемиски анализи	780	824	105%
Бактериолошки анализи	780	824	105%
Стручни мислења	780	824	105%
Извештаи	2	2	100 %
Информации	5	5	100%

2. СЛЕДЕЊЕ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ОД ЗДРАВСТВЕН АСПЕКТ

Површинските води што служат за водоснабдување, одгледување на риби, рекреативни цели или имаат одраз врз подземните води што се користат за водоснабдување, се во делокругот на загарантираните права и од интерес на јавното здравство.

Табела бр. 3 - Реализација на планот на следење на површинските води

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручен надзор	10	17	100%
Земање примероци вода	32	26	81.2%
Физ. хемиски анализи	32	26	81.2%
Бактериолошки анализи	32	26	81.2%
Стручни мислења	32	26	81.2%
Извештаи	2	2	100%

3. СЛЕДЕЊЕ НА АЕРОСЕДИМЕНТ

Во 2021 година редовно е следењето на аероседимент, на 4 мерни места.

Табела бр. 4 реализација на следењето на аероседиментот

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Аероседимент - земање	48	45	100%
Аероседимент -анализи	48	45	100%
Извештаи	4	4	100%
Информација	1	1	100%

Забелешка: Во Кочани, во текот на 2021 година од четири мерни места испитаните се 45 примероци на аероседимент. Едно мерно место, во последниот квартал е отстрането бри изградба на улица.

4. СЛЕДЕЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА

Во 2021 година е опаднат бројот на испитани животни намирници. Основна причина е испитувањето на хемискиот квалитет на храната од животинско потекло во ветеринарниот институт.

Табела бр. 5 Реализација на испитувањето на безбедноста на храната

Вид на услуги	Остварено
Физ. хемиски анализи	322
Бактериолошки анализи	244
Стручни мислења	566
Информација	1
Извештаи	1

Табела бр. 6 Реализација на испитувањето на безбедноста на храната наменета за одредени популациони групи

Вид на услуги	План	Остварено
Стручен надзор	20	19
Физ. хемиски анализи	48	58
Бактериолошки анализи	48	58
Брисеви	80	75
Стручни мислења	128	133
Извештаи	4	4

5. СЛЕДЕЊЕ НА ИСХРАНАТА НА ПРЕДУЧИЛИШНИ И УЧИЛИШНИ ДЕЦА

Табела бр. 7 Преглед на испитувањето на исхраната на децата

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручни увиди	8	15	187%
Извештаи	5	5	100%
Земање на брисеви	60	50	83.3%
Бактериолошки анализи на брисеви	60	50	83.3%
Следење на дневни оброци	140	140	100%
Биолошка вредност на оброците	140	140	100%
Информации	28	28	100%

6. СЛЕДЕЊЕ НА УХРАНЕТОСТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Табела бр. 8 Реализација на следењето на ухранетоста

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Антропометриски мерења	732	732	100%
Пресметки на ухранетоста	732	732	100%
Анализа на ухранетоста	4	4	100%
Информација со ризик	4	4	100%

7. ИСПИТУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА ИСХРАНА

Извршени се четири сезонски испитувања на исхраната во Општа болница во Кочани.

Табела бр. 9 Реализација на следењето на болничката исхрана

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручен надзор	4	4	100%
Извештаи од увид	4	4	100%
Снимање оброци	36	36	100%
Анализа на оброци	36	36	100%
Бактериолошка анализа на храна	8	8	100%
Брисеви	20	20	100%
Информации	5	5	100%

8. НАДЗОР НАД ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ОБЈЕКТИ

Табела бр. 10 Реализација на надзорот над училиштата и градинките

Вид на услуги	План	Остварено	% на реализација
Стручни увиди	20	22	110%
Извештаи	20	22	110%

9. САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА

НАДЗОР

Табела бр.11 Прегледи на вработени што подлежат на надзор

ПРЕГЛЕДИ НА ВРАБОТЕНИ ПОД ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР ЗА 2021 ГОДИНА				
Работни единици	Потекло	План	Оствар.	%
Кочани	Храна	1714	1779	
	Здравство	520	491	
	Настава	712	748	
	Козметика	27	28	
	Вкупно	2973	3046	102.4%
Берово	Храна	494	406	
	Здравство	113	52	
	Настава	167	228	
	Козметика	14	34	
	Вкупно	788	790	100%
Виница	Храна	1386	1263	
	Здравство	118	134	
	Настава	271	316	
	Козметика	1	/	
	Вкупно	1776	1713	96%
Делчево	Храна	524	372	
	Здравство	142	76	
	Настава	235	317	
	Козметика	6	/	
	Вкупно	907	765	84.3%
Пехчево	Храна	172	104	
	Здравство	47	42	
	Настава	79	77	
	Козметика	2	2	
	Вкупно	300	225	75%
ЈЗУ ЦЈЗ Кочани		6747	6539	97%

II. ЭПИДЕМИОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Во текот на 2021год. Epidemiolo{kata dejnost vo CJZ- Ko~ani gi sprovede slednite aktivnosti:

- Sledewe i proučuvawe na epidemiološkata sostojba kako i rešavawe na epidemiološki problemi povrzani so zaraznite bolesi, so izgotvuvawe procenka za epidemiološkata sostojba. Vo toj smisol se sledi dvi`eweto na zaraznite bolesi vo svetot, preku nedelniot izveštaj na zarazni bolesi od Svetska zdravstvena organizacija, kako i dvi`eweto na zaraznite bolesi vo R. Makedonija, preku mese`nite izveštai od IJZ-Skopje, a na podra`jeto na našiot Centar, od prijavitelce za zarazni bolesi od mati`nite ambulanti;
- Sekojdnevno pribirawe, obrabotka i analiza na prijavitelce za zaraznite bolesi, koi se evidentiraat vo kniga za evidencija na zaraznite bolesi;
- Nadzor na teren vo vrska so prijavuvaweto na zaraznite bolesi;
- Učestvo i koordinirawe pri izgotvuvaweto na operativni programi za sproveduvawe na zadol`itelni imunizaciji;
- Za sprečuvawe na intrahospitalni infekcii sledeni se sanitarno-higienskite uslovi vo bolni`kite ustanovi;
- Uvidi vo objekti za proizvodstvo, skladirawe i distribucija na hrana;
- Epidemiološki uvidi vo frizerski i berberski saloni i objekti za proizvodstvo i promet so kozmetički sredstva;
- Obrabotka na prijavi za nezaraznite bolesi koi podle`at na zadol`itelno prijavuvawe;
- Vo sostav na profilaktički i protiv epidemiski merki sprovedena e dezinfekcija i dezinsekcija po epidemiološki indikacii ili po barawe na stranki;
- Predavawa vo učilišta, lokalni mediumi, rabotni kolektivi i mesni zaednici;
- Aktivnosti po programata za sprečuvawe na pojava i širewe na HIV/SIDA i Bruceloza, vo regionot što go pokriva Centarot.

1. REALIZIRANA PROGRAMA ZA PREVENTIVNA ZDRAVSTENA ZAŠTITA NA NASELENIETO ZA 2021год.

Izvršene aktivnosti se prikani vo tabelite što sledat:

Tabela br. 11: Realizacija na Programata za preventivna zdravstvena zaštita za 2021год.

Merki i aktivnosti	Ko`ani		Vinica		Berovo		Peh`evo		Del`evo		Vkupno		%
	PI	iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	
1. Obraboteni prijavniki za zar. bolesi		166 8		515		506		106		600		3395	
2. Obraboteni grupi prijavi na grip	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100/ 150 8	100/ 1508	100
3. Izvršena kontrola nad prijavuvaweto na zaraznite bolesi vo zdravstveni ustanovi		13		11		10		10		12		56	
4. Izraboteni mese`ni bilteni so komentar za zarazni bolesi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	60	100
5. Registrirani epidemii		1										1	
6. Informacii i izveštai pri zgolemen br. na prevzememeri merki		48		2						4		5	
7. Izraboteni programi i planovi za zadol`itelni imunizacii (3m. 6m i god)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100
8. Kontrola i stru`na pomoš vo punktovite za imunizacija	9	9	6	6	3	3	8	8	7	7	33	33	100
9. Tri, šest mes. i godišni izveštai za opfatot na zadol. imunizacija (ob, 3- 19 - 60)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25	100, 0
10. Epidemiološki uvid vo objekti a/ prehrambeni objekti		18 4		11 3		9 2		9 2		7 2		54	
											13		

B/vodosnabdilnelni objekti		1		1		1		1		1		5	
V/ predurililni i urililni ustanovi		4		3		3		3		2		15	
G/ zdravstveni ustanovi		10		5		4		4		3		26	
D/ frizersko-berberski i kozmetiki saloni													
E/ proizvodstvo i promet na kozmetiki sredstva													
11. Br. na zemeni mostria, pod toka 10a-10e		12		9		3		3		11		38	
12. Zemeni brisevi od rabotni povrini, pod toka 10a-10e		18		9		5		6		10		48	/
13. Izvrzeni mikrobiol. analizi pod red. Br. 11i12		90		54		24		27		66		261	
14. Zemeni mat. od vrab personal od to. 10a		10		6		6		8		15		45	
- grlo		2		2				2		5		11	
- nos		4		2		3		3		5		17	
- race		4		2		3		3		5		17	
- feces													
15. Izvrzeni mikrobiol. anal. pod red. Br. 14		30		18		18		24		45		135	
- grlo		6		6				6		15		33	
- nos		12		6		9		9		15		51	
- race		12		6		9		9		15		51	
- feces													
16. Zemen mat. za mikrobiol. anal. od lica koi rab. so voda za piewe		24		12				24				60	
- grlo		8		4				8				20	
- nos		8		4				8				20	
- race		8		4				8				20	
- feces													
16a Izvrzeni mikrobiol. anal. od zemeni mater. pod toka br. 16		72		36				72				180	
17. Zemen mater. za mikrobiol. anal. od vrab. vo predurililnii urililni. ustan.		36		30				16		35		117	
- grlo		12		5				4		10		31	
- nos		12		10				4		10		36	
- race		12		10				4		10		36	
- feces				5				4		5		14	
17a, izvrzeni mikrobiol. anal. pod red. Br. 17		108		90				48		105		351	
18. Zemen mater. za mikrobiol. anal. od zdravstveni rabtnici		57		25		26		30		15		153	
- grlo		17		5						5		27	
- nos		20		10		13		15		5		63	
- race		20		10		13		15		5		63	
- feces													
18a. Izvr. mikrobiol. anal. od zemeni mater. pod red. Br. 18		171		75		78		90		45		459	
19. Zemeni mater. za mikrobiol. anal. od lica koi pru'at frizer.-berberska i kozmeti-. nega													
- grlo													

- nos												
- race												
- feces												
19a. Izvršeni mikrobiol. anal. pod red. Br. 19												
20. Zemen mater. za mikrobiol. anal. od vraboteni so kozmet. sred.												
- grlo												
- nos												
- race												
- feces												
20a. Izvršeni mikrobiol. anal. pod to~. 20												
21. Sledewe na sanitary. hig. uslovi vo stacionarno-bolni~ki ustanovi		37	8	9	12	14	80					
22. Zemeni mat. za mikrobiol. anal. od bolni~ki ustanovi.		344	52	24	38	62	520					
23. Izvrš. mikrobiol. anal od to~. 22		103 2	156	72	114	186	1560					
24. Izgot. pismeni izveč. za najdena sos. i prevzemeni merki i dostaveni do zdr. ustanovi, sanitarna inspek		37	8	9	12	14	80					
25. Kontrola na kliconositel. kaj bolni i somnitelni		16	2			4	22					
- creven tifus												
- paratifus												
- bacilarna dizenterija											1	
- salmonelozi		8	2	5	4	4	23					
26. Napraveni mikrobiol. anal. kaj lica od r.br.25		48	6			12	66					
- creven tifus												
- paratifus												
- bacilarna dizenterija		3					3					
- salmonelozi		45	6			12	63					
27. Napraveni epidemiol. anketi		25	2			4	31					
- salmonelozi		11	2			2	15					
- alimentarni toksoinfekcii		4					4					
- dizenterija		1					1					
- enterokolitis vo epidemiska forma												
- HBS ag		2	2				4					
- skabies		4									4	
- ostanati zarazni bolesti		1	1				1					
28. Epidemiol. izviduvawawa nabquduvawa i dr. aktiv. pri pojava na zar. bolesti		15	7	3	2	3	30					
29. Izvršeno DDD vo m-2 po epidemioloč. indikaciji i profilakti~ka		280 0 980 0	100 820	250	250	350	2900 11470					

- dezinfekcija		950 0		530			200		250		200		9680	
- dezinsekcija		300		130							50		480	
- deratizacija		100 0		160			50				100		1310	
30. Kontrola na efikasnost na izvrš. DDD		10		10							10		30	
31. Zdrav. vospitni aktivnosti		14		7			2		2				25	
- mesni zaednici														
- rab. kolektivi														
- gradinki i u-ili{ta		1		2			2		2				7	
- javni glasila i lokalni pe-at		9 4		5									14 4	
32. Z morbili i polio														
33. Napraveni epidem. anketi za zabolni lica od zar. bolesi protiv koi se sproved zadol. imunizacija		8		2									10	
- difterija														
- pertusis														
- tetanus														
- rubeola														
- morbili		8		2									10	
- parotit														
- polio														
- TBC														
34. Zadol. mikrobiol. ispituv. kaj zabolni od:														
- detska paraliza														
- difterija														
- pertusis														
- rubeola kaj bremeni														
- konginitalna rubeola														
- morbili														
35. Izvr{ena hemioprofilaksa na lica koi patuvat vo zemji kade postoi endemija ili epidemija na malarija														
36. Lica staveni pod nadzor														
- zemena gusta kapka														
- periferna razmaska														
37. Zdrav. nadzor nad lica koi se vra}at od zemji kade ima endemija ili epidem na kolera														
38. Izvr. epidem. ispit. vo vrska so virusen hepatit		72		2									74	
39. Zemeni mater. za lab. dijag. na virusen hepatit		72		2									74	
40. Zemeni mater. za dr. mikrobiol. i virusolo{. ispit.		7		4							5		16	
41. Istra`uvawe na kliconositeli		18		6							7		31	
42. Izrab. na tromes. izve{tai za dvi`ewe na zar. bolesi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	100

43. Pregled na lica kasnati od `ivotni		5		1		2						8	
44. Nedelni izveštaj za AFP	52	52									52	52	100
45. Izgotveni {estmes. izveštaj za zar. bol. po pol i voзраст	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100
46. Godiř. izveštaj za dvi`ewe na zar. bol. po pol i voзраст	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100
47. Mese~ni izveř. Za dvi`ewe na zarazni bolesti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	30	100
48. Vakcinacii po epidem. indikacii													
- Sezonski grip		82		20		12		4		9		122	
- Hepatit B		29		6						14		49	
- Tetanus													
- Tifus abdominalis													
HPV vakc.													
MRP vakc.													
49. Zemeni mater. za mikrobiol. dijagnoza													
50. Zemeni serumi za virusoloř. dijagnoza		10								10		22	

Godiřen izveštaj za 2021 god. za merki i aktivnosti za suzbivawe na Bruceloza

Red. broj	Vidna aktivnost	Ko~ani		Vinica		Berovo		Peh~evo		Del~evo		Vkupno			
		PI	iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	iz	%	
1	Vkupan broj na zaboleni lica														
2	Broj na somnitelni lica														
3	Naselbi staveni pod epid. nadzor														
4	Napraveni poseti vo naseleni mesta	1	1	1	1					1	1	3	3	100	
5	Anketirani domakinstva														
6	Anketirani lica-selo														
7	Klini~ki pregledani lica		16		9		8		10		18		61		
8	Serolořki pregledani lica		16		9		8		10		18		61		
9	Vkupno pregledani serumi		16		9		8		10		18		61		
10	Kolku serumi od pregledanite se +														
11	Hospitalizira-ni lica														

12	Terenski uvid i zdravstven nadzor vo veterinarski stanici, klanici, mlekari	2	2	1	1							3	3	100

Vo tekot na 2021 godina aktivnostite po odnos na spre~uvawe i suzbivawe na brucelozata vo celost se izvr{eni.

br	Vidna aktivnost	Ko~ani		Vinica		Berovo		Peh~evo		Del~evo		Vкупno		
		PI	iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	Iz	PI	iz	%
1	Nadzor na somnitelna lica i narkomani i lica so odnesuvawe													
2	Epidemiološka anketa HIV pozitiven i zaboleno od SIDA													
3	Predavawa vo u~ili{ta i rabotni i drugi organizacii		2		2		1		1	1	1		7	
4	Izvedeni predavawa preku lokalnite TV. stanici			1	1									
5	Izvedeni predavawa preku lokalnite radio stanici													
6	Sovetuvawa vo grupi				1								1	
7	Napraveni tromese~ni izve{tai za izvr{enite merki i aktivnosti za O.E. i za regionot	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20	100
8	.estomese~ni i godi{ni izve{tai za izvr{enite merki i aktivnosti za O.E. i za regionot so procent za izvr{uvawe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100

9	Izработка на Programa za spre~uvawe i suzbivawe na SIDAod strana na Epidemiolo{kata dejnost na regionot na ZZZ- Ko~ani so finansova presmetka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	100
10	Pregled na SIDA test		275		58		62		54		123		572	

Godi{en izve{taj za 2021godina za HIV/SIDA

Pod to~ka 10. se prika`ani licata koi se sovetuvani i testirani vo sovetovaliteto za DDST i onie koi se testirani po epidemiolo{ki i medicinski indikacii.

Реализирани активности од „Национална годишна програма за јавно здравје во Република Македонија за 2021 година,, (“Службен весник на Република Македонија“,бр.9/19) за 2021 година во ЦЈЗ-КОЧАНИ; REGION

Цел 1. Зајакнување и подобрување на ефикасноста на системот на следење на заразни болести		
<i>Мерка 1.1. Собирање, обработка и анализа на пријави за заразни заболувања и пријави за изолиран/докажан микробиолошки причинител на заразна болест и активности по НПЈЗ</i>		
Индикатори		
Секојдневно прибирање и анализирање на индивидуални пријави за заразни болести во електронски систем и соодветни книги за евиденција		3395
Обработка на пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест во електронски систем за евиденција и соодветни книги за евиденција		17
Во зависност од епидемиолошката ситуација, во сите ЦЈЗ и нивни ПЕ се изготвуваат епидемиолошки анкети и истите навремено се доставуваат до ИЈЗ		3181
Спроведување на теренски увиди во клиничките установи и кај матичните доктори, за контрола на пријавување и евиденција на заразни заболувања и микробиолошки докажани причинители на заразни болести		46
Број на изготвени месечни извештаи доставени до ИЈЗ (заразни болести)		70
Изготвување и доставување до ИЈЗ на годишни извештаи за движењето на акутните заразни заболувања по пол, возраст и месец на заболувањето и по извештајни единици во републиката		9
Изготвување на тримесечни извештаи за реализација на Националната Програма за јавно здравје од страна на ЦЈЗ/ПЕ во Р. Македонија		20
Изготвување на годишен извештај за реализација на Националната Програма за јавно здравје од страна на ЦЈЗ/ПЕ во Р. Македонија (доставен до ИЈЗ и МЗ)		5
Изготвување на Предлог Програма за јавно здравје на РМ за 2020 година		5
<i>Мерка 1.2.</i>		
Индикатори		
Обука на корисниците за употреба на системот во сите ЦЈЗ/ПЕ		
Пилотирање на системот на ниво на ЦЈЗ/ПЕ		
<i>Мерка 1.3.</i>		
Индикатори		
Теренски увид и извештај до ИЈЗ за резултатите, причинителот и преземените мерки за сузбивање на заболувањето по извршениот увид од страна на ЦЈЗ/ПЕ		
Изработување на неделни извештаи за АЛЕРТ системот на ниво на ЦЈЗ		260
Cel 2 zadolжителna imunizacija		
<i>Мерка2.1.</i>		
Индикатори		

Теренски увиди за контрола на студен синџир и опфат во вакцинални пунктови и породилишта		30
Спроведување на медиумска локална кампања (активности) за придобивките од имунизацијата кај населението		5
Пребарување на невакцинирани лица и организирање на активности за нивна вакцинација		
Теренски увид и изготвување на информација по пријава за поствакцинална несакана реакција		
Изготвување на квартални табеларни извештаи за вакцинален опфат по ЦЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини		20
Изготвување на шестмесечни табеларни извештаи за вакцинален опфат по ЦЗ/ПЕ, по видови вакцини и ревакцини		
Изготвување на годишен извештај за спроведената имунизација за 2018 година во ЦЗ/ПЕ, со опфат одделно за секоја вакцина/ревакцина		5
Мерка 2.2 Одржување на резултатите постигнати со ерадикација на детска парализа		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Прибирање и обработка на неделни извештаи за АФП од болниците		208
ЦЗ/ПЕ ќе изврши увид во вакциналните пунктови за проверка на опфатот со вакцина против полио од блиските контакти на АФП случајот - деца на возраст до 15 години зема материјал за вирусолошко испитување		
Мерка 2.3 Елиминација на мали сипаници и рубеола во Р. Македонија		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Континуирано следење на вакцинацијата со МРП вакцината		
Изработка на епидемиолошки анкети за секој случај на мали сипаници и/или рубеола, и земање биолошки и навремено доставување до ИЈЗ		
При сомневање за појава на епидемија, се прави епидемиолошки увид на терен и се изготвува информација и се информира МЗ/ИЈЗ		
Организирање на кампања на ниво на ЦЗ/ПЕ за подигање на свеста на родителите за безбедноста и бенефитите на МРП вакцината		
ЦЕЛ 3 Намалување на оптоварувањето со заразни заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода		
Мерка 3.1 Зајакнување на капацитетите здравствениот систем за дијагностика на причинителите и утврдување ризик фактори при зголемен број (кластер) или епидемии од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Детекција и анализа на потенцијални кластери		6
Вршење на теренски увид при зголемен број на заболени од заболувања кои се пренесуваат преку храна и вода и изготвени информации со предлог мерки		9
Број на земени материјали за потврда, а по потреба и за конфирмација на причинителот во микробиолошките лаборатории на ИЈЗ		8
Следење на бацилоносителството врз основа на законските прописи, на лица кои прележале цревен тифус, паратифус, бациларна дизентерија и салмонелоза при што ќе бидат направени епидемиолошки анкети и лабораториски испитувања		9
ЦЕЛ 4 Зајакнување на системот за следење, контрола и одговор на болнички стекнатите инфекции и антимикробната резистенција		
Мерка 4.1 Рано откривање и контрола на болнички стекнати инфекции		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Спроведување на епидемиолошки увиди (програмски и по индикации) на територијата на секој ЦЗ за следење на болнички стекнатите инфекции и изработка на информации		95
Земање материјали за микробиолошки анализи со цел контрола на моменталната состојба		653

Доказување на резистенција на микроорганизмите кон антимикробните средства од пациенти со болнички стекната инфекција во лабораториите на ЦЈЗ/ПЕ. Водење на соодветна база и навремено испраќање до ИЈЗ		
Изготвување на квартални извештаи за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности		16
Изготвување на Годишен Извештај за спречување и сузбивање на болнички стекнати инфекции и за спроведените мерки и активности		5
ЦЕЛ 5 Одржување ниска преваленца на ХИВ, сексуално и крвно преносливи инфекции		
<i>Мерка 5.1 Превенција на хепатитис Б и Ц на подрачјето на ЦЈЗ/ПЕ</i>		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Обработка на пријави, направени теренски увиди и изготвување на епидемиолошка анкета за пријавени случаи на вирусен хепатит Б или Ц		2
Водење на евиденција за секое носителство или хронична болест од овие хепатити и достава на истите до ИЈЗ		
Водење на годишна евиденција за вкупен број на тестирани лица за хепатит Б и Ц на територијата која ја покрива ЦЈЗ (позитивни и негативни) – шестмесечен извештај		
<i>Мерка 5.2 Подобрување на системот за надзор над сексуално преносливи инфекции</i>		
Навремено доставување на пријава и анкета до ИЈЗ, за секој случај на СПИ на територија на ЦЈЗ/ПЕ		
ЦЕЛ 6 Намалување на оптоварувањето со зоонози и вектор-преносливи инфекции		
<i>Мерка 6.1 Подобрување на системот за надзор и контрола на зоонози и вектор преносливи заболувања во Република Македонија</i>		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Спроведување и контрола на дезинсекција против комарци на територијата на РМ (по општини), согласно Акциониот план за превенција од ВПБ - Информации за спроведена дезинсекција		32
Подготовка на Оперативни планови за ДДД на ниво на локална самоуправа		6
Задолжително теренско истражување при пријавен случај на зоонози и ВПБ. Обезбедување на материјал за лабораториска дијагностика на случаи на зоонози и вектор преносливи заболувања. Доставување на пријава, епидемиолошка анкета до ИЈЗ. Изготвување на информација и навремено известување на ИЈЗ и/или други надлежни институции за појава на случај и теренско истражување		
Дезинфекција по епидемиолошки индикации по м2		56775M2
Дератизација по епидемиолошки индикации по мамец		478
Дезинсекција по епидемиолошки индикации		226
Број на земени материјали за лабораториска дијагноза од случаи и патници кои се враќаат од земји со ендемска маларија.		
ЦЕЛ 7 Намалување на оптоварувањето со инфлуенца и заболувања слични на инфлуенца		
<i>Мерка 7.1 Зајакнување на системот за надзор и одговор кон заболувања слични на грип и акутни респираторни инфекции</i>		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
ЦЈЗ/ПЕ во сезоната на грип континуирано ќе вршат прибирање и обработка на индивидуални и групни пријави за грип на ниво на ЦЈЗ/ПЕ		1577
Број на доставени биолошки материјали до лабораторијата на ИЈЗ		165
Број на доставени неделни групни пријави до ИЈЗ		670
Број на набавени и аплицирани вакцини против сезонски грип.		700
Број на неделни извештаи за спроведена вакцинација на подрачје на ЦЈЗ/ПЕ до ИЈЗ		20

Мерка 7.2 Зајакнување на системот за надзор над сериозни акутни респираторни инфекции (САРИ)		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Следење на појава на сериозни респираторни инфекции (САРИ) на ниво на ЦЗ/ПЕ.		
Навремено пријавување на САРИ до ИЈЗ.		
Теренски увид во болницата каде е регистриран САРИ случајот.		
Извештај од теренскиот увид		
ЦЕЛ 9 Систем за следење и одговор кон појава на нови и заразни болести кои повторно се јавуваат		
Мерка 9.1 Воспоставување на систем за надзор кон нови заразни болести кои повторно се појавуваат		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
ЦЗ/ПЕ ќе изврши епидемиолошки теренски увиди при појава на случаи на нови заболувања или заболувања кои повторно се појавуваат и ќе достави информација до ИЈЗ и ќе обезбеди материјал за лабораториско испитување и по потреба ќе го достави до ИЈЗ		24
По потреба во соработка со ИЈЗ ќе се изготват информации за населението, упатства за работа на здравствени установи и друг информативен материјал		
ЦЕЛ 10 Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби		
ЦЕЛ 10 Воспоставување на систем за брза реакција во случај на епидемии и кризни состојби		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Воведен систем за приправност на ниво на ИЈЗ/ЦЗ со ажурирани контакти.		4
Вршење на епидемиолошки истражувања, согласно протокол за истражување на епидемии и брза реакција во кризни состојби и земање на материјал за лабораториско докажување/потврдување на причинителот. Изготвување на информации и доставување до ИЈЗ, МЗ, АХВ и ДСЗИ		16
Изработка и доставување на Пријави и Одјави за епидемии на заразна болест од ЦЗ/ПЕ до ИЈЗ		
Здравствено-воспитна и едукативна дејност и публикации		
Индикатори	Квартална цел	Реализирано
Стручна подготовка на соодветен информативно-едукативен материјал - брошури, летоци, постери, публикации за заразни заболувања, наменети за широката јавност и за здравствени работници		22
Настапи/написи/интервјуа во средствата за јавно информирање (ТВ, весници, списанија), со цел едукација и информирање на пошироката јавност		9

III Микробиологија

Вкупен број на услуги извршени во микробиологија се 22881 . Во оваа бројка не влегуват 7238 земени брисеви од Ковид пациенти со што стигнуваме до 30119 пациенти годишно кое претставува надпросек за нашиот завод

IV СОЦИЈАЛНО-МЕДИЦИНСКА ДЕЈНОСТ СО ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕТО

Врз основа на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствена статистика, Програмата за статистичко истражување од интерес на Република Северна Македонија, Законот за евиденциите од областа на здравството и други прописи како и Националната годишна програма за јавно здравје во Република Северна Македонија за 2021 година, социјално-медицинската дејност ја следи здравствената состојба на населението, системот и организација на здравствена заштита, ќе планира, програмира, прибира, обработува, анализира и евалуира податоци од здравствената статистика, ќе учествува во изготвувањето и спроведувањето на посебни програми и акциони планови од здравствената дејност и ќе се предлага мерки за решавање на здравствените проблеми на населението, утврдувајќи ги протоа приоритетите за задоволување на потребите и подобрување на здравствената состојба на населението на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани.

По извршената логичка и математичка контрола и компјутерски внес на обработените податоци за утврдени заболувања и состојби во амбулантно-поликлиничките и диспанзерските дејности, ќе се подготват извештаи, анализи и информации кои содржат податоци со кои се прикажува работата на здравствените установи на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, кадарот вработен во амбулантно-поликлиничката и болничката дејност, како и информации за утврдени заболувања и состојби.

Социјално-медицинската дејност при ЈЗУ ЦЈЗ Кочани се спроведува преку:

I. Статистичка обработка на здравствени податоци, публикација и едукација

II. Промоција на здравје и изработка на програмски задачи

Активностите се извршуваат со моментално постоечкиот кадар:

- **1 доктор по општа медицина (на специјализација „Социјална медицина и јавно здравје“)**
- **1 дипломиран медицински лаборант – статистичар и**
- **1 здравствен техничар – биотехничар**

I. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ЗДРАВСТВЕНИ ПОДАТОЦИ, ПУБЛИКАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

Прв квартал 2021 година

- 1.1. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за IV тромесечие 2020 година
- 1.2. Изготвување на полугодишни збирни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за II полугодие 2020 година
- 1.3. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоци од годишни збирни извештаи за кадар од здравствените установи за 2020 година

Втор квартал 2021 година

- 1.4. Изготвување и вршење на логичка и математичка контрола, компјутерски внес и обработка на податоците за збирните извештаи за кадар и посети од I тромесечие 2021 година

Трет квартал 2021 година

- 1.5. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за II тромесечие 2021 година
- 1.6. Изготвување на полугодишни извештаи за кадар и посети и утврдени заболувања и состојби за I полугодие 2021 година

Четврти квартал 2021 година

- 1.7. Прибирање и вршење на логичка и математичка контрола на податоците, компјутерски внес и обработка на податоците од збирните извештаи за кадар, посети и утврдени заболувања за III тромесечие 2021 година
- 1.8. Прибирање, вршење на логичка и математичка контрола на податоците од индивидуални извештаи за декември 2019 година и јануари-ноември 2021 година, компјутерски внес и обработка на податоците (**континуирано**)
- 1.9 Стручно - методолошки увиди во здравствени организации и анкетни истражувања кои ќе се однесуваат на квалитетот на ЗЗ и задоволствата на здравствените работници и пациентите

(по 1 увид квартално континуирано)

2. Изготвување на публикација "Збирен извештај за вработен кадар во здравствените установи за 2020 година" (**мај 2021 година**)

Табела бр.1					
ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ	Број на збирни извештаи кои ги доставуваат ЗУ во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани				
	ВКУПНО	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	1024	298	292	214	220

Извештај на специјалистичките служби образец (3-01-60)	318	80	80	78	80
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	520	154	150	100	116
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	572	158	156	134	124
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	156	40	40	40	36
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	12	2	2	4	4
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	1425	370	370	333	352
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	8	2	2	2	2
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)	80	20	20	20	20
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	24	6	6	6	6
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	8	2	2	2	2
Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	209	209			
Вкупно	4356	1341	1120	933	962

Табела бр.2

ЗБИРНИ ЕВИДЕНЦИИ	Број на збирни извештаи од ЗУ што се изготвуваат во ЈЗУ ЦЈЗ Кочани во 2021 година				
	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај на службата за општа медицина образец (3-01-60)	116	58		58	
Извештај на специјалистичките служби образец (3-01s-60)	40	16		24	
Извештај на службата за здравствена заштита на деца (образец 3-03-60)	84	44		40	
Извештај на службата за здравствена заштита на училишни деца и младина (образец 3-04-60)	68	40		28	
Извештај на службата за здравствена заштита на жени (образец 3-05-60)	44	20		24	
Извештај на службата за рехабилитација (образец 3-08-60)	4	2		2	
Извештај на службата за заштита и лекување на устата и забите (образец 3-09-60)	90	46		44	
Извештај на службата за трансфузија (образец 3-10-60)	4	2		2	
Извештај за лаборатории (образец 3-14-60)	19	10		9	
Извештај на службата за поливалентна патронажа (образец 3-17-60)	12	6		6	
Извештај на службата за болничко - стационарно лекување (образец 3-21-60)	2	1		1	
Извештај за организационата структура и кадарот во областа на здравството (образец 3-00-60)	209	209			

Вкупно	692	454		238	
---------------	------------	------------	--	------------	--

Табела бр.3

Прибирање, контрола и внес на индивидуални извештајни обрасци	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Извештај за стационарно лекувано лице	2904	698	723	753	730
Пријави за породување	163	35	44	49	35
Пријави за абортус	72	16	14	29	13
Вкупно	3139	749	781	831	778

Табела бр.4

Прибирање, контрола и евидентирање на хронични незаразни болести	Вкупно	Прв квартал	Втор квартал	Трет квартал	Четврт квартал
Пријава на малигна неоплазма - обр.бр.3-35-86	742	372	224	64	82
Индивидуален извештај за шеќерна болест - обр.бр.МЗС - 02	6453	3305	936	1616	596
Индивидуален извештај за исхемична болест на срцето - обр.бр.МЗС - 03	505	256	217	18	14
Индивидуален извештај за бубрежна инсуфициенција - обр. бр. МЗС - 04	168	48	50	45	25
Индивидуален извештај за психози обр. бр. МЗС - 05	331	212	66	44	9
Индивидуален извештај за алкохолизам и други зависности - обр.бр.МЗС - 06	96	20	21	40	15

Пријава на професионална болест и на лице заболено или оштетено од професионална болест обр.бр. МЗС 3-36-86	/	/	/	/	/
Индивидуален извештај за ревматска треска обр. бр. МЗС - 08	/	/	/	/	/
Индивидуален извештај за интоксикација обр.бр. МЗС - 09	/	/	/	/	/
Индивидуален извештај за сообраќајна траума - обр.бр. МЗС-10	134	18	40	43	33
Вкупно	8429	4231	1554	1870	774

II. ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ И ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМСКИ ЗАДАЧИ

2.1 План за работа за 2021 според Националната годишна програма за Јавно здравје за 2021 година

15.01.2021 (I квартал)

2.2 Годишен извештај за евалуација на Националната програма за јавно здравје за 2020 година

15.01.2021 година (I квартал)

2.3 Анализа на амбулантно-поликлиничкиот морбидитет во 2020 година за подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

септември 2021 година (III квартал)

2.4 Извештај за здравјето на населението во 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

декември 2021 година (IV квартал)

2.5 Анализа за искористеност на болничките капацитети во здравствените установи во 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

јуни 2021 година (II квартал)

2.6 Анализа на болнички морбидитет и морталитет во 2020 година на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани

јуни 2021 година (II квартал)

2.7 Информација за состојбите со Болестите на дигестивен систем на подрачјето што го покрива ЈЗУ ЦЈЗ Кочани во 2020 година

јуни 2021 година (II квартал)

2.8 Информација за една вулнерабилна група –ЦЈЗ Кочани “Доенчиња (2020 година)”

септември 2021 година (III квартал)

Спроведување на здравствена едукација

Спроведување на здравствена едукација преку едукативни предавања на целни групи. Здравствено-воспитна активност на ниво на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани е со координиран пристап со единиците на локалната самоуправа и насочен кон предучилишни и училишни установи, здравствени установи, претпријатија, здруженија и јавни гласила. Едукативните содржини ќе бидат точно дефинирани во работниот план за место, количина, време и опфатена популација на следните теми:

- Превенција на акутни и хронични незаразни болести
- Исхрана и здравје – здрави училишни оброци и здравствен ризик од неправилна исхрана
- Здравствен бенефит од спроведување на редовна физичка активност
- Активности во периодот на детството, адолесценцијата и раниот адултен период.

Предвидени активности во делот промоција и здравствена едукација во склоп на Националната програма за здравје во 2021

Број на отпечатен и дистрибуиран промотивен материјал

- 100 брошури за Светски ден за малигни заболувања
- 100 брошури за Светски ден на менталното здравје
- 100 брошури за Светски ден на срцето
- 100 брошури за Светски ден на дијабетесот
- 100 брошури за Светски ден за борба против СИДА
- 100 брошури за Интернационален ден на стари лица
- 100 брошури за Сексуално здравје во период на пандемија
- 100 брошури за Ноември-месец на машкото здравје
- 100 брошури за Последици од прекумерна употреба на интернетот за време на пандемија

квартално

Индикатор: доставена брошура

Број на поставени информации на web страна

- прв квартал - 2
- втор квартал - 2
- трет квартал - 1

-четврти квартал - 4

Одбележувања на светски денови или недели (online во зависност од состојбата со пандемијата со Covid-19)

Светски ден на малигни заболувања – I квартал
Светски ден за борба против туберкулоза - I квартал
Светски ден на здравјето - II квартал
Светски ден на борба против пушењето - II квартал
Светски ден на срцето – III квартал
Светски ден за борба против дијабетот – IV квартал
Светски ден на борба против СИДА - IV квартал
Светски ден на ментално здравје –IV квартал
Интернационален ден на стари лица –IV квартал

квартално

Индикатор: извештај за број на реализирани одбележувања

Советувалиште за сексуално и репродуктивно здравје

Како дел од активностите согласно Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје на РСМ во рамките на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани функционира советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје каде младите и адолесцентите добиваат бесплатни совети, кондоми и орални контрацептивни средства се спроведуваат доброволни ХИВ тестирања.

Советувалиште за одвикнување од пушење

Се спроведуваат активности согласно оваа програма и акциониот план за превенција на штетни ефекти од пушењето.

Биланс на успех за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

Ред.бр	Конто	Позиција	Износ
		РАСХОДИ	
		1.Тековни расходи	43.750.379
		а)Плати и Надоместоци	27.094.792
1.	401	Плати и додатоци	18.465.581
2.	402	Придонеси за социјално осигурување	7.154.013
3.	404	Надоместоци	1.475.198
		б)Стоки и Услуги	16.655.587
4.	420	Патни и дневни расходи	77.667
5.	421	Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт	2.200.835
6.	423	Материјали и ситен инвентар	10.916.778
7.	424	Поправки и тековно одржување	737.736
8.	425	Договорни услуги	1.507.484
9.	426	Други тековни расходи	1.097.131
10.	464	Разни Трансфери	112.598
11.	465	Исплати по извршни исправи	5.358
		2.Капитални расходи	3.131.680
12.	480	Купување на опрема и машини	2.863.339
	481	Градежни Објекти	268.341
		ВКУПНО РАСХОДИ	46.882.059
		Парични средства на жиро с/ка и благајна	179.944
		ПРИХОДИ	
		2.Неданочни приходи	16.227.983
14.	723	Такси и надоместоци	13.740.383
15.	725	Други неданочни приходи	2.487.600
		4.Трансфери и Донации	30.834.020
16.	741	Трансфери од други нивоа на власт	30.834.020
		ВКУПНО ПРИХОДИ	47.062.003
17.		Просечен број на вработени врз основа на часови на работа	41

Директор
Дипл. Инг Гоце Серафимов